

Охридска банка вработува!

Придружете се кон успешниот тим на професионалци, посветен кон издигнување на Охридска банка Сосиете Женерал во референтна банка во односите со клиентите.

Оваа цел може да се оствари само со вистинските луѓе и со вистинскиот тим – преку заедничка работа и градење на тимскиот дух.

Тимскиот дух – нашата прва вредност значи многу повеќе отколку само заедничка работа. Значи формирање цврсти и трајни релации засновани на почитување и доверба.

Професионализмот и иновацијата го дополнуваат тимскиот дух, а вредности кои ги цениме се и одговорноста и посветеноста кон остварување резултати.

Доколку себеси се препознавате во овие вредности, Ве покануваме да станете дел од меѓународна групација со над 150-годишна историја која може да ви понуди работа во динамично опкружување со бројни можности за обуки и развој, на позицијата:

РЕФЕРЕНТ ЗА НАПЛАТА

Локација: Скопје

ГЛАВНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

- Контакт со кредитокорисници во доцнење
- Поддршка на деловни единици и комерцијален сектор во наплата на кредитното портфолио
- Подготовка на извештаи за статус на кредитно портфолио
- Го следи процесот на наплата на побарувањата на комерцијалниот сектор
- Следење на состојби на објекти преземени за наплата и нивна продажба
- Изработува предлози за реструктурирани кредити
- Подготовка на извештаи за статусот на кредитните досиеја на проблематични кредити
- Знаење решенија и подготовка на предлози за наплата на побарувања

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- Високо образование, со предност во областа на економија, финансии и банкарство;
- Претходно работно искуство од најмалку 1 години на иста или слична позиција;
- Развиени преговарачки вештини;
- Развиени аналитички вештини;
- Одлично познавање на Англиски јазик;
- Одлично познавање на MS Office ;
- Тимски играч;
- Одговорна, прецизна, проактивна личност, ориентирана кон остварување резултати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат **Професионална биографија (CV)**, најдоцна до **11.03.2018** год. на: karijera@ob.com.mk со задолжителна назнака „**Референт за наплата**“.

Со испраќање на Вашата апликација давате согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од Банката во рок од една (1) година.

Напомена:

- Апликациите без назнака нема да бидат разгледувани.

Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани за интервју.